



# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работата на  
Комисијата за заштита на  
конкуренцијата  
во 2020 година**

Март 2021



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



*Годишниот извештај за работа на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2020 година е изготвен согласно членот 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), со кој е утврдена обврска за Комисијата за заштита на конкуренцијата, најдоцна до 31 март од наредната година, до Собранието на Република Северна Македонија да достави Годишен извештај за работа на Комисијата за заштита на конкуренцијата за претходната година.*

*Во Годишниот извештај се содржани детални информации за извршување на надлежностите од Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за контрола на државната помош, како и детални информации за материјално-финансиското работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата.*

*Во извештајот е даден преглед на активностите реализирани од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата во текот на 2020 година. Притоа е даден посебен осврт на активностите на Комисијата за заштита на конкуренцијата поврзани со спроведувањето на Законот за заштита на конкуренцијата (предметите по кои постапувала Комисијата за заштита на конкуренцијата во управна постапка и предметите по кои постапувала Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата во прекршочна постапка, изготвените анализи на пазарот и дадени мислења од областа на заштитата на конкуренцијата) и активностите поврзани со спроведувањето на Законот за контрола на државната помош (пред се одлуките донесени во постапка на оценка на компатибилноста на државната помош и дадени мислења од областа на контрола на државната помош), како и на изготвувањето на останатата регулатива во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Во овој извештај се прикажани и активностите кои Комисијата за заштита на конкуренцијата ги има остварено во текот на 2020 година на меѓународен план. На крајот од извештајот е даден преглед на финансиското работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2020 година.*



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



**СОДРЖИНА**

<b>ПРЕДГОВОР</b> .....	4
<b>А. КОНКУРЕНЦИЈА</b> .....	6
1. Правна рамка .....	6
1.1 Закон за заштита на конкуренцијата.....	6
1.2 Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за заштита на конкуренцијата.....	6
2. Активности на Комисијата во 2020 година во областа на заштитата на конкуренцијата.....	8
2.1. Прекршочни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 година.....	8
2.1.1 Договори, одлуки и усогласено однесување помеѓу претпријатијата .....	8
2.1.2 Злоупотреба на доминантна позиција.....	10
2.2 Управни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 година.....	11
2.3. Дадени мислења од страна на Комисијата.....	31
2.4. Соработка на Комисијата со регулаторни тела и други државни органи .....	31
<b>Б. ДРЖАВНА ПОМОШ</b> .....	31
3. Правна рамка .....	31
3.1 Закон за контрола на државната помош.....	32
3.2. Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за контрола на државната помош.....	32
4. Методолошки принцип.....	33
4.1 Закон за контрола на државната помош .....	33
5. Активности на Комисијата .....	34
5.1 Донесени одлуки/решенија за доделена државна помош .....	34
5.2. Доделена државна помош во 2020 година.....	37
5.3 Државна помош по инструменти.....	42
5.4 Мислења од страна на Комисијата .....	42
6. Коментари и заклучоци .....	42
<b>В. ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА</b> .....	43
7. Интеграција во ЕУ.....	43
8. Меѓународна соработка .....	44
8.1. Билатерална соработка.....	44
8.2. Мултилатерална соработка.....	44
9. Транспарентност.....	44
<b>Г. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЈАТА</b> .....	44
<b>Д. ЗАКЛУЧОК</b> .....	44
<b>Ѓ. ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ</b> .....	45



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



## ПРЕДГОВОР

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) е основана во 2005 година како самостоен, колегијален и независен државен орган, одговорен за својата работа единствено пред Собранието на Република Северна Македонија. Комисијата е надлежна за спроведување на Закон за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) (во понатамошниот текст: ЗЗК) чија цел е откривање, спречување и санкционирање на различните облици на загрозување, спречување и нарушување на конкуренцијата на пазарот и Законот за контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 145/10) чија цел е надзор над секој облик на државна помош доделен во Република Северна Македонија, во функција на обезбедување слободна конкуренција и пазарен натпревар ослободен од влијанијата на државниот интервенционизам.

Во остварувањето на своите надлежности, Комисијата води управни постапки и донесува решенија, додека прекршочните постапки согласно ЗЗК ги води Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата. Во прекршочните постапки за утврдените повреди на одредбите од ЗЗК, Комисијата за одлучување по прекршок изрекува глоба како прекршочна санкција, согласно одредбите од Законот за прекршоците.

Во текот на 2020 година, Комисијата има донесено вкупно 87 решение во управна постапка од кои 62 решенија се однесуваат за контрола на концентрации, а 25 решенија се однесуваат за контрола на државна помош.

Комисијата одобри 60 концентрации односно утврди дека концентрацијата е во согласност со одредбите на ЗЗК, додека во 2 решенија КЗК утврди дека концентрацијата не потпаѓа под одредбите на ЗЗК.

Што се однесува до решенијата за контрола на државната помош, во текот на 2020 година, вкупниот број на донесени решенија изнесува 25 при што кај 11 решенија се утврдува дека мерките содржани во известувањата доставени до Комисијата од страна на давателите на државна помош претставуваат државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 145/10), кај 3 решенија Комисијата утврди дека дел од мерките содржани во известувањето претставуваат помош од мало значење (de minimis помош) и кај 8 решенија Комисијата утврди дека претставуваат помош од мало значење (de minimis помош) односно доделена помош која не надминува по корисник 200.000 евра за период од три години. Во 11 решенија Комисијата одобри доделување на државна помош заради последиците од пандемијата ковид-19, од кои во 7 решенија помошта беше одобрена како помош наменета за отстранување на потешкотии во домашното стопанство, а во 4 случаи Комисијата оцени дека се работи за помош од мало значење. Дополнително, Комисијата има дадено 7 мислења согласно ЗЗК и 12 мислења согласно Законот за контрола на државната помош.

Во текот на 2020 година, Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата, донесе вкупно 3 решенија во прекршочна постапка и изрече вкупна глоба од 6.773.263,00 денари. Притоа, Комисијата за одлучување по прекршок во 2 решенија утврди постоење на усогласено однесување - картел додека во 1 решение утврди постоење на полесен прекршок. Вкупната глоба изречена за постоење на картел изнесува 6.713.101,00 денари, вкупната глоба изречена за постоење на полесен прекршок изнесува 60.162,00 денари.

Комисијата, имајќи ги предвид расположивите кадровски и финансиски ресурси е задоволна од остварениот обем на активности и постигнатите резултати на полето на заштитата на конкуренцијата и контролата на државната помош во Република Северна Македонија во текот на 2020 година. Изготвувањето на овој годишен извештај, освен што претставува законска обврска согласно ЗЗК,



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



претставува и корисен начин за обезбедување на транспарентност во работењето на Комисијата, како и за обзnanување на работата на Комисијата пред стручната и бизнис јавноста во Република Северна Македонија. Имено, овој Извештај има за цел одлуките и прописите донесени од страна на Комисијата во текот на 2020 година да бидат систематизирани на едно место иако истите се објавуваат во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страната на Комисијата.

**Скопје, 30 Март 2021 година**

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

**Проф. д-р Владимир Наумовски - Претседател**

**Димитрија Вревезоски – Член**

**Насер Жарку – Член**

**Александар Давчевски - Член**

**Ана Виткова - Член**

**A. КОНКУРЕНЦИЈА**



## 1. Правна рамка

Законската рамка во заштитата на конкуренцијата ја сочинува Законот за заштита на конкуренцијата и подзаконските акти донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата.

### 1.1 Закон за заштита на конкуренцијата

**Закон за заштита на конкуренцијата** („Службен весник на РМ“, бр. 145/10), е целосно усогласен со европското право за заштита на конкуренција односно членовите 101, 102, 106 и 107 од Договорот за функционирање на ЕУ и ЕУ актите: 32003R0001, 32004R0773, 32004R0139, 31997Y1209(01), 52001XC1222(03), 52006XC1208(04) и 52006XC0901(01). На 10 октомври 2011 влезе во сила **Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата** („Службен весник на РМ“ бр. 136/11) со кој се изврши понатамошно усогласување на Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10) со Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), односно се изврши допрецизирање и уредување на одредби за воведување на постапка за ефектуирање на принципот „молчењето значи одобрување“. На 04.03.2014 година влезе во сила **Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата** („Службен весник на РМ“ бр. 41/14), со кој се изврши допрецизирање на постапката за избор на претседател и членови на Комисијата и на условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба да ги исполнуваат. На 21.03.2016 година влезе во сила **Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата** („Службен весник на РМ“ бр. 53/16), со кој се изврши усогласување со Законот за општата управна постапка како и допрецизирање на условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба да ги исполнуваат. На 08.05.2018 година влезе во сила **Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата** („Службен весник на РМ“ бр. 83/18), со кој се изврши допрецизирање на условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба да ги исполнуваат.

### 1.2 Подзаконски акти кои произлегуваат од ЗЗК

*На предлог на Комисијата, Владата на РМ на 23.03.2012 година донесе 9 (девет) уредби кои произлегуваат од ЗЗК:*

1. Уредба за поблиските услови за договори од мало значење („Службен весник на РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ мерката 52001XC1222(03);
2. Уредба за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето („Службен весник на РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32004R0802;
3. Уредба за групно иземање на одредени видови договори за осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R0267;
4. Уредба за поблиските услови за групно иземање на одредени видови на хоризонтални договори за специјализација („Службен весник на РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R1218;
5. Уредба за поблиските услови за групно иземање на одредени видови на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know - how („Службен весник на РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32004R0772;



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



6. Уредба за групно изземање на одредени видови вертикални договори („Службен весник на РМ“, бр. 42/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R0330;
7. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила („Службен весник на РМ“ бр. 41/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R0461;
8. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови договори за истражување и развој („Службен весник на РМ“, бр. 41/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R1217 и
9. Уредба за поблиските услови за ослободување или намалување на глобата и постапката под која Комисијата за одлучување по прекршок одлучува за ослободување или намалување на глобата („Службен весник на РМ“, бр. 41/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ мерката 52006XC1208(04).  
Со овие уредби се постигна повисок степен на усогласеност на националното законодавство со ЕУ *acquis*.

***Комисијата во досегашниот период ги има донесено следните насоки:***

1. Насоки за начинот на одмерувањето на глобата изречена согласно ЗЗК
2. Насоки за ослободување или намалување на глобата
3. Насоки за дефинирање на релевантен пазар за целите на ЗЗК
4. Насоки за начинот на изготвување на недоверлива верзија на решенијата на Комисијата
5. Насоки за примена на член 7 од ЗЗК за хоризонтални договори за соработка
6. Насоки за вертикални ограничувања
7. Насоки за примената на член 7 став (3) од ЗЗК
8. Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со ЗЗК
9. Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
10. Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата согласно ЗЗК
11. Насоки за ограничувањата директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата
12. Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на ЗЗК
13. Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации
14. Насоки за поимот концентрација
15. Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки

**2. Активности на Комисијата во 2020 година во областа на заштитата на конкуренцијата**

Основни активности кои Комисијата ги врши согласно ЗЗК се:

- водење на постапки за утврдување на постоење на прекршоци утврдени во ЗЗК;
- водење на управни постапки за оценка на концентрации;
- анализа на состојбите на одредени пазари и
- давање на мислења.





## 2.1. Прекршочни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 година

ЗЗК утврдува три основни облици на дејствување на претпријатијата со кои може да се спречи, ограничи или наруши конкуренцијата на пазарот. Тоа се: забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција и забранети концентрации. Согласно ова, делокругот на Комисијата, во потесна смисла на зборот, ги опфаќа следните основни подрачја:

- утврдување на постоење на забранети договори, одлуки и усогласено однесување помеѓу претпријатијата;
- злоупотребата на доминантната позиција од страна на претпријатија кои поседуваат доминантна позиција и
- контрола на концентрациите на претпријатијата.

Утврдување на постоење на забранети договори, одлуки и усогласено однесување помеѓу претпријатијата и постоење на злоупотребата на доминантната позиција од страна на претпријатија кои поседуваат доминантна позиција се врши во прекршочни постапки. Прекршочните постапки ги води и донесува решенија Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата (во понатамошниот текст: КОП) составена од претседателот и двајца членови на Комисијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата.

### 2.1.1 Договори, одлуки и усогласено однесување меѓу претпријатијата

Согласно ЗЗК, забранети се сите договори склучени помеѓу претпријатија, сите одлуки на здруженија на претпријатија, како и секое усогласено однесување кои произведуваат дејство на територијата на Република Северна Македонија, а чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата. Ваквата забрана, дефинирана во член 7 став 1 од ЗЗК, особено се однесува на оние договори, одлуки односно договорени практики чија што цел, односно последица е:

- директно или индиректно фиксирање на куповните или продажните цени или некои други услови на тргување;
- ограничување или контролирање на производството, пазарот, техничкиот развој или инвестициите;
- поделба на пазарот или изворите на снабдување;
- примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери со што овие ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција и
- условување на склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи не се во врска со предметот на договорот.

Од друга страна, договорите, одлуките, односно договорените практики кои што имаат за цел, односно последица спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, согласно член 7 став (3) од ЗЗК, можат да бидат изземени од примената на член 7 став (1) од ЗЗК, доколку придонесуваат за унапредување на производството или дистрибуцијата на добрата или услугите или за промовирање на техничкиот или економскиот развој, под услов од тоа да имаат сразмерна корист и потрошувачите, со нив да не им се наметнуваат на засегнатите претпријатија ограничувања кои не се неопходни за постигнување на ваквите цели и доколку со ваквите договори, одлуки односно договорени практики не се елиминира во значителен обем конкуренцијата за производите или услугите кои се во прашање.





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Покрај ваквите индивидуални изземања, македонскиот систем на заштита на конкуренцијата познава и т.н. групни изземања на точно определени категории на договори и тоа:

- вертикални договори;
- хоризонтални договори за истражување и развој
- хоризонтални договори за специјализација;
- договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how;
- договори за дистрибуција или сервисирање на моторни возила и
- договори за осигурување.

Групното изземање на овие категории на договори се врши врз основа на соодветни уредби донесени од Владата на Република Македонија во 2012 година (види точка 1.2).

**Во 2020 година, КОП донесе 3 решенија во прекршочна постапка во кои утврди постоење на прекршок и тоа:**

Број и дата на решение	Сторител на прекршок	Вид на прекршок	Износ на глоба во денари
ПП бр. 09-4/2 од 27.01.2020	Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани и ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ Кочани	Усогласено однесување - картел	1.438.148,00 денари 28.188,00 денари
ПП бр. 09-3/8 од 25.02.2020	ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје и НЕОКОР МЕДИКА Скопје	Усогласено однесување - картел	5.087.820,00 денари 158.945,00 денари
ПП. Бр. 09-11/4 од 10.09.2020 година	Здружение на приватни лекари на РСМ	Недоставување на податоци побарани со заклучок (полесен прекршок)	60.162,00 денари
<b>Вкупно глоба изречена за забранети договори</b>			<b>6.773.263,00 денари</b>

**1. Решение ПП. 09-4/2 од 27.01.2020 година** со кое се утврди дека Друштвото за печатење, производство и услуги ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. 52 Кочани и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. 52 Кочани како претпријатија кои учествуваат на пазарот на печатење на материјали и давање на печатарски услуги на територијата на Република Северна Македонија, од 09.03.2018 година до денот на донесување на решението континуирано усогласено се однесувале со цел координирање на нивното однесување како конкуренти на пазарот - учествувале во картел, на начин што без склучување на договор намерно ја замениле состојбата на непречена конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична соработка помеѓу претпријатијата со цел нарушување на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) од ЗЗК, за што на сторителот Друштвото за печатење, производство и услуги ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ Кочани, му се изрече санкција - глоба во износ од 28.188,00 денари и на сторителот Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани му се изрече санкција - глоба во износ од 1.438.148,00 денари.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



**2. Решение ПП. Бр. 09-3/8 од 25.02.2020 година** со кое се утврди дека Друштвото за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје и Друштвото за трговија, производство и услуги НЕОКОР МЕДИКА ДОО со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, како претпријатија кои учествуваат на пазарот на трговија на големо со медицински средства на територијата на Република Северна Македонија, од 29.09.2016 година до денот на донесување на решението, усогласено се однесувале со цел координирање на нивното однесување како конкуренти на пазарот - учествувале во картел, на начин што без склучување на договор намерно ја замениле состојбата на непречена конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична соработка помеѓу претпријатијата со цел нарушување на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на сторителот Друштвото за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје му се изрече санкција – глоба во износ од 5.087.820,00 денари и на сторителот Друштвото за трговија, производство и услуги НЕОКОР МЕДИКА ДОО Скопје му се изрече санкција – глоба во износ од 158.945,00 денари.

**3. Решение ПП. Бр. 09-11/4 од 10.09.2020 година со кое се утврди дека:**

- Здружението на приватни лекари на Република Македонија, ул. Народен фронт бр.21 Скопје, не постапило по заклучокот на Генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата за доставување на податоци во определениот рок, , на начин што не ги доставило податоците побарани со наведениот заклучок во определениот рок од осум дена, кој рок истекувал на 16.10.2014 година, со што сторило прекршок од член 61 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на Здружение на приватни лекари на Република Македонија, му се изрече санкција - глоба во износ од 30.081 денар.

-Здружението на приватни лекари на Република Македонија, ул. Народен фронт бр.21 Скопје, при постапувањето по Заклучокот за поведување на прекршочна постапка на Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, со кој е побарано и доставување на податоци во смисла на член 40 од Законот за заштита на конкуренцијата, доставило нецелосни податоци, односно податоци кои може да ја доведат во заблуда Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, со што сторило прекршок од член 61 став (1) точка 2) од од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на Здружение на приватни лекари на Република Македонија, му се изрече санкција - глоба во износ од 30.081 денар.

**2.1.2 Злоупотреба на доминантна позиција**

Согласно ЗЗК забранета е секоја злоупотреба на доминантна позиција од едно или повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов суштински дел. Во ЗЗК се дадени 6 особени случаи кои претставуваат злоупотреба на доминантната позиција:

- директно или индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени или други нефер услови на тргување;
- ограничување на производството, пазарите или техничкиот развој на штета на потрошувачите;
- примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што се ставаат во понеповолна конкурентска позиција;



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



- условување на склучување договори со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи, не се во врска со предметот на договорот;
- одбивање да се тргува или поттикнување и барање од други претпријатија или здруженија на претпријатија да не купуваат или продаваат производи или услуги на некое определено претпријатие, со намера на нечесен начин да му нанесат штета на тоа претпријатие и
- одбивање да му се овозможи пристап во сопствената мрежа или други инфраструктурни објекти на друго претпријатие за соодветен надомест, под услов без ваквото истовремено користење, другото претпријатие, заради правни или фактички причини да биде оневозможено да дејствува како конкурент на доминантното претпријатие.

**Во 2020 година КЗК не донесе решенија во прекршочна постапка за постоење на злоупотреба на доминантна позиција.**

**Во 2020 година, КОП донесе 1 заклучок за отфрлање на барање за поведување на прекршочна постапка и тоа:**

**1. Заклучок ПП бр. 09-10/1 од 27.01.2020 година** со кој барањето за поведување на прекршочна постапка, поднесено од страна на Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ бр.8, Скопје против Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со седиште на ул. „Македонија“ бб, Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат, Скопје, бидејќи Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донела Одлука за определување на надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, со која Одлука предвидела и дека одобрената цена на топлинска енергија од нерегулираниот производител на топлинска енергија е за 15% помала од цената на регулираниот производител“ СЕ ОТФРЛА согласно член 37 став (2) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи не постојат законски услови за поведување на прекршочна постапка, бидејќи Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија не е претпријатие во смисла на Законот за заштита на конкуренцијата и оттука дејствието опишано во барањето не е прекршок од член 59 став (1) точка 2) од истиот Закон.

## **2.2. Управни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 година**

Оценка и контрола на концентрациите на претпријатијата се врши во управни постапки кои ги води и за кои донесува решение Комисијата.

Глава трета од ЗЗК се однесува на контрола на концентрациите.

Согласно ЗЗК учесниците во концентрацијата (во натамошниот текст: учесници) се должни да ја известат Комисијата доколку настанува промена во контролата на долгорочни основи и доколку:

1. Заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска против вредност по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



- деловната година што и претходи на концентрацијата при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија или
2. заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија, го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во текот на деловната година што и претходи на концентрацијата или
  3. учеството на пазарот на еден од учесниците изнесува повеќе од 40% или вкупното учество на учесниците на пазарот изнесува повеќе од 60% во годината што и претходи на концентрацијата.

Комисијата врши оценка на пријавените концентрации и донесува решение со кое утврдува дали пријавената концентрација е во согласност или не е во согласност со ЗЗК.

Во 2020 година до Комисијата беа поднесени 58 известувања за концентрации. Во 2020 година Комисијата донесе 62 решенија.

**Постапки по однос на поднесени известувања за концентрации**

<b>Број на поднесени известувања</b>	<b>58</b>
<b>Донесени решенија – вкупно</b>	<b>62</b>
- Безусловно одобрени концентрации (е во согласност со ЗЗК)	58
- Условно одобрени концентрации	2
- Забранети концентрации (не е во согласност со ЗЗК)	/
- Концентрацијата не потпаѓа под одредбите на ЗЗК	2
- Делумно поништени решенија со кои претходно е одобрена концентрација	/
- Известувањето за концентрација е нецелосно и со решение истото е отфрлено.	/
- Подносителот го повлекол известувањето за концентрација	/

Во 2020 година, Комисијата во 60 решенија утврди дека концентрацијата иако потпаѓа под одредбите од ЗЗК истата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на ЗЗК, додека во 2 решенија утврди дека концентрацијата на потпаѓа под одредбите на ЗЗК.

<b>Бр.</b>	<b>Број и дата на решение</b>	<b>Учесници во концентрацијата</b>	<b>Релевантен пазар</b>	<b>Решение</b>
<b>1</b>	Уп.08-6 22.01.2020	ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес, Северна Македонија и ГМ АМ ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, Клуж-Напока, Романија	Трговија со резервни делови за специфични машини за надворешно чистење на улици	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



2	Уп. бр.08-16 22.01.2020	ЕКСОР Н.В, Амстердам, Холандија и ГЕДИ Групо Едиториале С.п.А, Рим, Италија	Медиумски услуги (издавачка дејност, дигитална комуникација, радио и телевизија)	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
3	Уп. бр.08-17 22.01.2020	ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана, Словенија и ПЕТРОЛ ЛПГ доо Белград-Раковица, Република Србија	Течен нафтен гас	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
4	Уп. бр.08-1 30.01.2020	СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА д.о.о. Белград, Белград-Вождовац, Република Србија и ПАНТИК ЕЛЕКТРОНИК КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО РИТОПЕК, Белград, Република Србија	Малопродажен пазар на давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина и услуги на широкопојасен пристап на интернет.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
5	Уп. бр.08-5 30.01.2020	Онтарио Инк, Торонто, Онтарио, Канада и Континентал Голд Инк., Торонто, Канада	Производство и продажба на големо на благородни метали	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
6	Уп. бр.08-7 30.01.2020	Генерали СЦФ С.а р.л, Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ, Хамбург, Германија над Сарагоса Пропертиес СОЦИМИ, С.А., Мадрид, Шпанија	Пазар на недвижности за продажба на мало	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
7	Уп. бр.08-18 10.02.2020	Друштво за реосигурување Сава, АД Љубљана, Словенија и НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, Љубљана, Словенија	Услуги на осигурување	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
8	Уп. бр.08-19 26.02.2020	Порше Информатик Гезелшафт м.б.Х, Салцбург, Австрија и ДАСОФ Трговско инсторитвеноподјетије, д.о.о, Љубљана, Словенија	Развој на софтвер	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
9	Уп. бр.08-22 26.02.2020	Генерали Реал Естате ГмбХ, Трст, Италија и Аплеона Реал Естате ГмбХ, Ној-Изенбург, Германија стекнуваат заедничка контрола врз Санса Бетеилигунгсвервалтунгс ГмбХ, Виена, Австрија	Пазар на услуги со недвижности	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
10	Уп. бр.08-24	Велвет Кеар сп. з.о.о. Клуче, Република Полска и МОРАЦЕЛ с.р.о. Жабчице, Чешката Република	Пазар за производство на крајни производи направени од ткиво	во согласност со одредбите на ЗЗК



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	26.02.2020		хартија.	(одобрена)
11	Уп. бр.08-23 12.03.2020	Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг Грац, Австија и Еуролинк осигурување АД Скопје, Скопје, Република Северна Македонија	Услуги на осигурување	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
12	Уп. бр.08-25 12.03.2020	Миомир Николиќ и Ловорка Николиќ, Белград, Република Србија и Индустријаимпорт-Индустријаимпекс а.д. Подгорица, Република Црна Гора, преку Фармалогист Хилдинг д.о.о, Белград, Република Србија над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, Република Црна Гора	Големопродажба на фармацевтски производи и медицински средства	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
13	Уп. бр.08-26 12.03.2020	Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт, Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, Минхен, Германија	Пазар за ИТ консултантски услуги.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
14	Уп. бр.8-37 25.03.2020	Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, и ИДЕО ПЛУС онлајн продажба д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија	Трговија на мало со производи за широка потрошувачка по пат на интернет.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
15	Уп. бр.08-38 25.03.2020	Телемах, широкопојасна комуникација,д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија и КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација, Љубљана, Словенија	Телекомуникациски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
16	Уп. бр.08-41 23.06.2020	Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, и Елкател, друштво за електронски инженеринг, маркетинг и продажба, д.о.о. Пиран, Словенија	Телекомуникациски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
17	Уп. бр.08-42 23.06.2020	Заедничко вложување на Зенит Електроникс ЛЛЦ, Милбрук, САД и Луксофт САД Инк., Њујорк, САД	пазари на: оперативни системи; систем за забавно-информативна програма, и ИТ услуги поврзани со софтвер	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
18	Уп. бр.08-43	Асахи Касеи, Корп., Токио, Јапонија и Тајгер, Плимаут, Соединетите Американски Држави	Пазарот за ткаенини за автомобили	во согласност со одредбите на ЗЗК





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	23.06.2020			(одобрена)
19	Уп. бр.08-44 23.06.2020	ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана, Словенија, и ЕЗ, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО, Нова Горица, Република Словенија	Пазар на електрична енергија	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
20	Уп. бр.08-45 23.06.2020	А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. Љубљана, Словенија, и Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна, Словенија	Малопродажен пазар на услуги за пристап на широкопојасен интернет, Пазар на услуги за емитување телевизија, Пазар на услуги за фиксна телефонија.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
21	Уп. бр.08-46 23.06.2020	МЕССЕР Групп ГмбХ Таунус, Германија, преку Мессер Техногас с.р.о, Прага, Чешка Република над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о. Прага, Чешка Република и преку Мессер Татрагас, д.о.о.Братислава, Словачка Република над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Трнава, Словачка Република	Производство и дистрибуција на индустриски гасови	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
22	Уп. бр.08-49 23.06.2020	Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, Словенија и Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија	Пазар на банкарски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
23	Уп. бр.08-50 23.06.2020	Линде Гмбх, Пулах, Германија и ПАО Северстал, Череповец, Руска Федерација над Линде Северстал ЛЛЦ, Санкт Петербург, Руска Федерација	/	не потпаѓа под одредбите на ЗЗК
24	Уп. бр.08-51 23.06.2020	Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија и Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о. Кршко, Словенија	Телекомуникациски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
25	Уп. бр.08-59 23.06.2020	ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. Љубљана, Словенија над BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана, Словенија, APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. Птуј, Словенија и РИКАРОКА vse za otroka d.o.o. Птуј, Словенија	Продажба на непрехранбени производи за трудници и деца до 8 години.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
26	Уп.бр.08-4	Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Трговско	Пазар на вулканска туф	во согласност со одредбите





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	02.07.2020	друштво ИД Компани ДООЕЛ увоз-извоз Кочани,	(вклучувајќи ја и опалската бреча)	на ЗЗК (одобрена со обврски)
27	Уп. бр.08-62 02.07.2020	Јунајтед Груп Б.В. Амстердам, Холандија иХеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А., Палини од Атика, Грција	Телекомуникациски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
28	Уп. бр.08-64 02.07.2020	САЛУС, Љубљана, д.д., Љубљана, Словенија и друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, Србија	Дополнителни услуги за фармацевтската индустрија	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
29	Уп. бр.08-60 08.07.2020	ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ Виена, Австрија и Бореалис АГ, Виена, Австрија	Пазари за продажба на полиетилен,полипропилен, ѓубрива и АдБлу	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
30	Уп. бр.08-70 21.08.2020	С&Т АГ, Линц, Австрија над ФинТел Холдинг д.о.о, Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о& цок.д. Крањ, Словенија	Хардверски и софтверски базирани телекомуникациски решенија и услуги за производство	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
31	Уп. бр.08-71 21.08.2020	Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. Амстердам, Холандија и Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед	Пазар за животно осигурување	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
32	Уп. бр.08-73 21.08.2020	Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет ДАСТО-СЕМТЕЛ Бјелина, Босна и Херцеговина и НОВА БХ друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и Херцеговина над Мултиплекс Сервис БХ Друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и Херцеговина	Пазар на обезбедување услуги на управување со користење на радиофреквенциски спектар за потребите на дистрибуција и емитување дигитален телевизиски програм	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
33	Уп. бр.08-72 01.09.2020	Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург над Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о. Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора и Максим Медиа Плус,Белград, Србија со зависните друштва	Производство и емитување на радио програма и продажба на огласен простор на радио	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



34	Уп. бр.08-74 01.09.2020	Гранд Слем Груп д.о.о. Белград, Србија и Гранд Продакшн д.о.о. Белград, Србија	Пазар на производство и емитување на телевизиски канали; пазар на издавање на музика; и пазар на снимање звук	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
35	Уп. бр.08-75 01.09.2020	БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, Гернзи, , БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед Гернзи, како и девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки, Скевина и Малаголи семејствата - 4емме С.р.л., Болоња, Италија, Алва С.п.А., Болоња, Италија, Амка С.р.л., Болоња , Италија, Кофива С.А. Луксембург, Фариниундичи С.п.А., Милано,Италија, Иперкубо С.р.л., Болоња, Италија, Лефа С.р.л., Болоња, Италија, Мефа С.р.л., Болоња, Италија, и П.М. Инвестментс С.р.л., Модена, Италија, над Сочета Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А., Болоња, Италија („СОФИМА“)и И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А., Озано дел’Емилија, Италија	Пазар за развој и производство на машини и опрема за автоматско процесирање и пакување на фармацевтски производи, козметика, чај, кафе, храна и тутунски производи, вклучувајќи услуги на последователни продажби за таквите машини.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
36	Уп. бр.08-78 23.09.2020	Хермес Парцелнет Лимитед, Лидс, Западен Јоркшир, Обединетото Кралство преку Адвент Интернационал Корпорејшн, Бостон, САД врз Хермес Германија ГмбХ Хамбург, Германија од Адвент Интернационал Корпорејшн Бостон, САД или негови филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), Хамбург, Германија	Услуги за достава на домашни мали пакувања	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
37	Уп. бр.08-79 23.09.2020	ПЕТРОЛ д.д. Љубљана, Словенија и ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.ЦФуше, Косово	Складирање на нафта и нафтени деривати	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
38	Уп. бр.08-80 23.09.2020	Сан Вали д.о.о. Белград, Србија,Викториа Оил д.о.о. Шид, Србија и физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши, државјанин на САД	Производство и големопродажба на сурови масла од семиња, рафинирани масла од семиња, крмни смеси за исхрана на животни кои не содржат житарици и биогориво компатибилно на дизел	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



39	Уп. бр.08-81 07.10.2020	Кингспан Холдинг Холандија Б.В., друштво Тиел, Холандија и Тримо, архитектонски решенија д.о.о. Требиње, Словенија	Производство и продажба на сендвич панели со минерални влакна	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
40	Уп. бр.08-85 07.10.2020	Аспире Глобал плц, Малта иБтоБет Лимитед, Гибралтар	Пазар на деловен софтвер	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
41	Уп. бр.08-83 21.10.2020	Еуроимпекс ДОО увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија и Опел Аутомотив С д.о.о. Белград, Србија	Продажба на автомобилски возила	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
42	Уп. бр.08-84 21.10.2020	Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург и Дан Граф д.о.о., Белград, Србија	Пазар на издавање и продажба на големо на печатени дневни весници (тираж) , книги и други публикации, продажба на простор за огласување во печатени медиуми огласување на интернет	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
43	Уп. бр.08-88 21.10.2020	Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, Словенија и ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о., Љубљана, Словенија	Пазар на здравствено осигурување и пазар на даватели на здравствени услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
44	Уп. бр.08-89 21.10.2020	Гиеесеке+ДевриентГезелшафт мит бешренктерХафтунг, Минхен, Германија, и Нетцетера Групп АГ, Цирих, Швајцарија	Обезбедување услуги за дигитално плаќање	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
45	Уп. бр.08-36 28.10.2020	Фиат Крајслер Аутомобилс Н.В.Амстердам, Холандија и Пежо С.А. Руел-Малмесон, Франција	Производство и снабдување со автомобилски возила	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена со обврски)
46	Уп. бр.08-90 04.11.2020	АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје,Република Северна Македонија иДруштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ,	Пазар на откуп на материјали и суровини за производство на	во согласност со одредбите на ЗЗК



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



		Самоков, Македонски Брод, Република Северна Македонија	муниција и воена опрема, пазар на производство и продажба на заштитна опрема наменета за војска и полиција, на муниција и на машински склопови.	(одобрена)
47	Уп. бр.08-91 04.11.2020	Мавасон Лимитед, Никозија, Република Кипар и Р2Г Полска Сп. з.о.о., Варшава, Полска	Пазар за обезбедување на услуги на посредување при организирање на транспорт на курирски, експрес и пакет (СЕР) пратки	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
48	Уп. бр.08-92 04.11.2020	Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, Република Северна Македонија и Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, Република Северна Македонија	Пазарот на дејности со управување со инвестициски фондови	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
49	Уп. бр.08-93 04.11.2020	Кредит Агриколе Асуранце СА со Париз, Франција, преку Пацифика, Париз, Франција и Еуроп Асистанце Холдинг, Париз, Франција врз Еуроп Асистанце Франс, Геневилиерс, Франција и Виавита, Париз, Франција	Пазарот на услуги за помош и пазарот на лични услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
50	Уп. бр.08-87 11.11.2020	Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и ХЕЛЛА Аглаиа Мобиле Висион ГмбХ, Берлин, Германија	Хардвер за системите за поддршка на возачот	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
51	Уп. бр.08-94 11.11.2020	ДАИМЛЕР АГ, Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, Гетеборг, Шведска	Развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи.	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
52	Уп. бр.08-95 25.11.2020	Чешка спорителна, а.с., Прага, Република Чешка и Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, Цветл, Австрија	Банкарски услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
53	Уп. бр.08-96	САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s., Прага, Република Чешка и Остерреичхисцхе	Пазарот за работа со услуги за игри на среќа	во согласност со одредбите



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	25.11.2020	Бетеилигунгс АГ Виена, Австрија врз Цасинос Аустриа АГ Виена, Австрија		на ЗЗК (одобрена)
54	Уп. бр.08-99 25.11.2020	KKCG Technologies s.r. Прага, Република Чешка иSeavus Group Holding B.V. Amsterdam,Холандија	Услуги од информатичка технологија (ИТ)	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
55	Уп. бр.08-98 02.12.2020	Кеар&Рипеар д.о.о. Белград, Република Србија и Друштво за трговија и услугиСистем Оне д.о.о. Белград, Република Србија	Пазар на ИТ услуги, односно одржување на хардвер	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
56	Уп. бр.08-97 09.12.2020	СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГЕрланген, Германија и Вариан Медикал Системс Инк., Пало Алто, Калифорнија, САД	Пазар за интервентни решенија за онкологија	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
57	Уп. бр.08- 100 09.12.2020	Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург и Сити Магазин Руларта д.о.о. Белград, Србија	Издавање и продажба на големо на списанија, продажба на простор за огласување во печатени медиуми и на интернет	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
58	Уп. бр.08- 102 09.12.2020	ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В.Амстердам,Холандијаи Санео С.А. Познањ, Полска	Организација и на медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита и интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
59	Уп. бр.08- 104 23.12.2020	Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ, Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија над Ханс Милер ХМП Медичинтехник Гмбх Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинше унд технише гасе ГмбХНирнберг, Сојузна Република Германија	Пазар на медицински гасови	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
60	Уп. бр.08- 107	Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТОН ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонијаи Друштво за производство,	Посредување при малопродажба при електронска трговија	во согласност со одредбите на ЗЗК



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	23.12.2020	трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија		(одобрена)
61	Уп. бр.08-108 30.12.2020	Јунајтед Медиа С.а.р.л. Луксембург, и Нова Бродкастинг Груп ЕООД, Софија, Бугарија	Производство и емитување на телевизиски канали и на радио програма	во согласност со одредбите на ЗЗК (одобрена)
62	Уп. бр.08-110 30.12.2020	Друштвото завработувањенаинвалидизапроизводство, трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Република Северна Македонија	/	не потпаѓа под одредбите на ЗЗК

1.Решение Уп. бр. 08-6 од 22.01.2020 година за концентрација со која ГРЕЕН МАЏХИНС ДОО Велес, Северна Македонија стекнува самостојна контрола над ГМ АМ ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, Клуж-Напока, Романија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е трговија со резервни делови за специфични машини за надворешно чистење на улици.

2.Решение Уп. бр. 08-16 од 22.01.2020 година за концентрација со која ЕКСОР Н.В, Амстердам, Холандија ќе стекне самостојна контрола над ГЕДИ Групо Едиториале С.п.А, Рим, Италија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е медиумски услуги (издавачка дејност, дигитална комуникација, радио и телевизија).

3.Решение Уп. бр.08-17од 22.01.2020 година за концентрација со која ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана, Словенија ќе стекне целосна контрола над ПЕТРОЛ ЛПГ доо Белград-Раковица, Република Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е течен нафтен гас.

4. Решение Уп. бр. 08-1 од 30.01.2020 година за концентрација со која СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА д.о.о. Белград, Белград-Вождовац, Република Србија стекнува единствена контрола над ПАНТИК ЕЛЕКТРОНИК КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО РИТОПЕК, Белград, Република Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е малопродажен пазар на давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина и услуги на широкопојасен пристап на интернет.





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



5. Решение Уп. бр. 08-5 од 30.01.2020 година за концентрација со која Онтарио Инк, Торонто, Онтарио, Канада стекнува самостојна контрола над Континентал Голд Инк. Торонто, Канада. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и продажба на големо на благородни метали.
6. Решение Уп. бр.08-7 од 30.01.2020 година за концентрација со која Генерали СЦФ С.а р.л, Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ, Хамбург, Германија стекнуваат заедничка контрола над Сарагоса Пропертиес СОЦИМИ, С.А., Мадрид, Шпанија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на недвижности за продажба на мало.
7. Решение Уп. бр. 08-18 од 10.02.2020 година за концентрација со која Друштво за реосигурување Сава, АД Љубљана, Словенија стекнува контрола над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е услуги на осигурување.
8. Решение Уп. бр. 08-19 од 26.02.2020 година за концентрација со која Порше Информатик Гезелшафт м.б.Х, Салцбург, Австрија стекнува контрола над ДАСОФ Трговско инсторитвенопојдјетије, д.о.о, Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е развој на софтвер.
9. Решение Уп. бр. 08-22 од 26.02.2020 година за концентрација со која Генерали Реал Естате ГмбХ, Трст, Италија и Аплеона Реал Естате ГмбХ, Ној-Изенбург, Германија, стекнуваат заедничка контрола над Санса Бетеилигунгсвервалтунгс ГмбХ, Виена Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на услуги со недвижнини.
10. Решение Уп. бр. 08-24 од 26.02.2020 година за концентрација со која Велвет Кеар сп. з.о.о. Клуче, Република Полска и МОРАЦЕЛ с.р.о. Жабчице, Чешката Република стекнува самостојна контрола над. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за производство на крајни производи направени од ткиво хартија.
11. Решение Уп. бр. 08-23 од 12.03.2020 година за концентрација со која Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг, Грац, Австија ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје, Скопје, Република Северна Македонија,. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е услуги на осигурување.
12. Решение Уп. бр.08-25 од 12.03.2020 година за концентрација со која Миомир Николиќ и Ловорка Николиќ, Белград, Република Србија и Индустриаимпорт- Индустриаимпекс а.д. Подгорица, Република





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Црна Гора, преку Фармалогист Хилдинг д.о.о, Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, Република Црна Гора. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е големопродажба на фармацевтски производи и медицински средства.

13. Решение Уп. бр. 08-26 од 12.03.2020 година за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт, Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, Минхен, Германија создаваат целосно функционално друштво за заедничко вложување. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за ИТ консултантски услуги.

14. Решение Уп. бр. 08-37 од 25.03.2020 година за концентрација со која Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над ИДЕО ПЛУС онлајн продажба д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е трговија на мало со производи за широка потрошувачка по пат на интернет.

15. Решение Уп. бр. 08-38 од 25.03.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија ќе стекне самостојна контрола над КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е телекомуникациски услуги.

16. Решение Уп. бр. 08-41 од 23.06.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Елкател, друштво за електронски инженеринг, маркетинг и продажба, д.о.о. Пиран, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е телекомуникациски услуги.

17. Решение Уп. бр. 08-42 од 23.06.2020 година за концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ Милбрук, САД и Луксофт САД Инк., Њујорк, САД планираат да воспостават заедничко вложување. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазари на: оперативни системи; систем за забавно-информативна програма, и ИТ услуги поврзани со софтвер.

18. Решение Уп. бр. 08-43 од 23.06.2020 година за концентрација со која Асахи Касеи, Корп., Токио, Јапонија индиректно стекнува единствена контрола врз бизнисот со ткаенини Тајгер, Плимаут, Соединетите Американски Држави. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за ткаенини за автомобили.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



19. Решение Уп. бр. 08-44 од 23.06.2020 година за концентрација со која ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана, Словенија, ќе стекне контрола над ЕЗ, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО, Нова Горица, Република Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на електрична енергија.

20. Решение Уп. бр. 08-45 од 23.06.2020 година за концентрација со која А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. Љубљана, Словенија, стекнува единствена контрола врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е малопродажен пазар на услуги за пристап на широкопојасен интернет, пазар на услуги за емитување телевизија, пазар на услуги за фиксна телефонија.

21. Решение Уп. бр. 08-46 од 23.06.2020 година за концентрација со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Таунус, Германија, преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. Прага, Чешка Република ќе стекне контрола над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о. Прага, Чешка Република и преку Мессер Татрагас,, д.о.о, Братислава, Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Трнава, Словачка Република. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и дистрибуција на индустриски гасови.

22. Решение Уп. бр. 08-49 од 23.06.2020 година за концентрација со која Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на банкарски услуги.

23. Решение Уп. бр. 08-50 од 23.06.2020 година за концентрацијата со која Линде Гмбх, Пулах, Германија и ПАО Северстал, Череповец, Руска Федерација ќе стекнат заедничка контрола над Линде Северстал ЛЛЦ, Санкт Петербург, Руска Федерација, не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.

24. Решение Уп. бр. 08-51 од 23.06.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о. Кршко, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е телекомуникациски услуги.

25. Решение Уп. бр. 08-59 од 23.06.2020 година за концентрација со која ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. Љубљана, Словенија стекнува контрола над BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана, Словенија, APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. Птуј, Словенија и PIKAROKA vse za otroka d.o.o. Птуј, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е продажба на непрехранбени производи за трудници и деца до 8 години.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



26. Решение Уп.бр.08-4 од 02.07.2020 година за концентрација со која Цементарница УСЈЕ АД Скопје ќе стекне контрола над Трговско друштво ИД Компани ДООЕЛ увоз-извоз Кочани. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена со обврски. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на вулканска туф (вклучувајќи ја и опалската бреча).

27. Решение Уп. бр. 08-62 од 02.07.2020 година за концентрација со која Јунајтед Груп Б.В. Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над трговското друштво Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А. Палини од Атика, Грција. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е телекомуникациски услуги.

28. Решение Уп. бр. 08-64 од 02.07.2020 година за концентрација со која САЛУС, Љубљана, д.д., Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е дополнителни услуги за фармацевтската индустрија.

29. Решение Уп. бр. 08-60 од 08.07.2020 година за концентрација со која ОМВ преку ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ, Виена, Австрија превзема единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, Виена, Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазари за продажба на полиетилен, полипропилен, ѓубрива и АдБлу.

30. Решение Уп. бр. 08-70 од 21.08.2020 година за концентрација со која С&Т АГ, Линц, Австрија ќе стекне единствена контрола над ФинТел Холдинг д.о.о. Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о. цок.д. Крањ, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е хардверски и софтверски базирани телекомуникациски решенија и услуги за производство.

31. Решение Уп. бр. 08-71 од 21.08.2020 година за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. со Амстердам, Холандија, стекнува единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за животно осигурување.

32. Решение Уп. бр. 08-73 од 21.08.2020 година за концентрација со која Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина, и „НОВА БХ“ друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и Херцеговина, стекнуваат заедничка контрола над „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и Херцеговина. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на обезбедување услуги на управување со користење на радиофреквенциски спектар за потребите на дистрибуција и емитување дигитален телевизиски програм.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



33.Решение Уп. бр. 08-72 од 01.09.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л. со, Луксембург ќе стекне контрола над трговските друштва Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о., Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора и Максим Медиа Плус Белград, Србија со зависните друштва. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и емитување на радио програма и продажба на огласен простор на радио.

34. Решение Уп. бр. 08-74 од 01.09.2020 година за концентрација со која Гранд Слем Груп д.о.о. Белград, Србија стекнува самостојна контрола Гранд Продакшн д.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на производство и емитување на телевизиски канали; пазар на издавање на музика; и пазар на снимање звук.

35.Решение Уп. бр.08-75 од 01.09.2020 година за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, Гернзи, , БЦ Партнерс Менаџмент ХИ Лимитед Гернзи, како и девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки, Скевина и Малаголи семејствата - 4емме С.р.л., Болоња, Италија, Алва С.п.А., Болоња, Италија, Амка С.р.л., Болоња , Италија, Кофива С.А. Луксембург, Фариниундичи С.п.А., Милано,Италија, Иперкубо С.р.л., Болоња, Италија, Лефа С.р.л., Болоња, Италија, Мефа С.р.л., Болоња, Италија, и П.М. Инвестментс С.р.л., Модена, Италија, над Сочета Финансиариа Макине Аутоматике С.п.А., Болоња, Италија („СОФИМА“)и И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А., Озано дел’Емилија, Италија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за развој и производство на машини и опрема за автоматско процесирање и пакување на фармацевтски производи, козметика, чај, кафе, храна и тутунски производи, вклучувајќи услуги на последователни продажби за таквите машини.

36.Решение Уп. бр. 08-78 од 23.09.2020 година за концентрација со која Хермес Парцелнет Лимитед, Лидс, Западен Јоркшир, Обединетото Кралство преку средства управувани од Адвент Интернационал Корпорејшн Бостон, САД или негови филијали и стекнување на заедничка контрола врз Хермес Германија ГмбХ Хамбург, Германија од страна на Адвент Интернационал Корпорејшн Бостон, САД или негови филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), Хамбург, Германија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е услуги за достава на домашни мали пакувања.

37.Решение Уп. бр. 08-79 од 23.09.2020 година за концентрација со која ПЕТРОЛ д.д. Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Фуше Косово. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е складирање на нафта и нафтени деривати.

38.Решение Уп. бр. 08-80 од 23.09.2020 година за концентрација со која Сан Вали д.о.о. Белград, Србија стекнува целосна контрола над друштвото Викториа Оил д.о.о. Шид, Србија, при што и физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши, државјанин на САД, стекнува индиректна контрола над Викториа Оил д.о.о.Шид. Со



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и големопродажба на сурови масла од семиња, рафинирани масла од семиња, крмни смеси за исхрана на животни кои не содржат житарици и биогориво компатибилно на дизел.

39.Решение Уп. бр. 08-81 од 07.10.2020 година за концентрација со која Кингспан Холдинг Холандија Б.В. Тиел, Холандија ќе стекне директна целосна контрола над Тримо, архитектонски решенија д.о.о., Требиње, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и продажба на сендвич панели со минерални влакна.

40.Решение Уп. бр. 08-85 од 07.10.2020 година за концентрација со која Аспире Глобал плц, Малта ќе стекне контрола над БтоБет Лимитед, Гибралтар. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на деловен софтвер.

41.Решение Уп. бр. 08-83 од 21.10.2020 година за концентрација со која Еуроимпекс ДОО увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Опел Аутомотив С д.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е продажба на автомобилски возила.

42.Решение Уп. бр. 08-84 од 21.10.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург стекнува самостојна контрола над трговското друштво Дан Граф д.о.о., Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на издавање и продажба на големо на печатени дневни весници (тираж), книги и други публикации, продажба на простор за огласување во печатени медиуми огласување на интернет.

43.Решение Уп. бр. 08-88 од 21.10.2020 година за концентрација со која Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, Словенија стекнува контрола над ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о., Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на здравствено осигурување и пазар на даватели на здравствени услуги.

44.Решение Уп. бр. 08-89 од 21.10.2020 година за концентрација со која Гиесеке+ДевриентГезелшафт мит бешренктерХафтунг, Минхен, Германија, ќе стекне контрола (негативна контрола) над Нетцетера Гроуп АГ, Цирих, Швајцарија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е обезбедување услуги за дигитално плаќање.

45. Решение Уп. бр. 08-36 од 28.10.2020 година за концентрација која ќе настане преку спојување на Пежо С.А. Руел-Малмесон, Франција со и во Фиат Крајслер Аутомобилс Н.В.Амстердам, Холандија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот,





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



односно концентрацијата е одобрена со обврски. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и снабдување со автомобилски возила.

46.Решение Уп. бр. 08-90 од 04.11.2020 година за концентрација со која АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија стекнува директна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, Македонски Брод, Република Северна Македонија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на откуп на материјали и суровини за производство на муниција и воена опрема, пазар на производство и продажба на заштитна опрема наменета за војска и полиција, на муниција и на машински склопови.

47.Решение Уп. бр. 08-91 од 04.11.2020 година за концентрација со која Мавасон Лимитед, Никозија, Република Кипар стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о., Варшава, Полска. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за обезбедување на услуги на посредување при организирање на транспорт на курирски, експрес и пакет (СЕР) пратки.

48.Решение Уп. бр. 08-92 од 04.11.2020 година за концентрација со која Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, Република Северна Македонија има намера да го преземе Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, Република Северна Македонија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на дејности со управување со инвестициски фондови.

49.Решение Уп. бр. 08-93 од 04.11.2020 година за концентрација со која Кредит Агриколе Асуранце СА, Париз, Франција, преку Пацифика СА, Париз, Франција и Еуроп Асистанце Холдинг, Париз, Франција, стекнува заедничка контрола врз Еуроп Асистанце Франс, Геневиерс, Франција, а истовремено Еуроп Асистанце Франс ќе стекне 100% од акциите во Виавита, Париз, Франција. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на услуги за помош и пазарот на лични услуги.

50.Решение Уп. бр. 08-87 од 11.11.2020 година за концентрација со која Фолксваген АГ Волфсбург, Германија стекнува самостојна контрола над работењето поврзано со софтвер за камери (вклучувајќи тестирање и валидација) во сопственост на ХЕЛЛА Аглаиа Мобиле Висион ГмбХ, Берлин, Германија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е хардвер за системите за поддршка на возачот.

51. Решение Уп. бр. 08-94 од 11.11.2020 година за концентрација со која се основа целосно функционално заедничко вложување од ДАИМЛЕР АГ, Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, Гетеборг, Шведска за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи.

52.Решение Уп. бр. 08-95 од 25.11.2020 година за концентрација со која Чешка спорителна, а.с., Прага, Република Чешка стекнува единствена контрола врз одредени средства од малопродажните и комерцијалните банкарски активности на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, Цветл, Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е банкарски услуги.

53.Решение Уп. бр. 08-96 од 25.11.2020 година за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (а.д.), Прага, Република Чешка и Остерреичхисцхе Бетеилигунгс АГ Виена, Австрија стекнуваат заедничка контрола над Цасинос Аустрија АГ, Виена, Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за работа со услуги за игри на среќа.

54.Решение Уп. бр. 08-99 од 25.11.2020 година за концентрација со која ККСГ Technologies s.r.o Прага, Република Чешка стекнува самостојна контрола над Seavus Group Holding B.V. Амстердам, Холандија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е услуги од информатичка технологија (ИТ).

55.Решение Уп. бр. 08-98 од 02.12.2020 година за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград, Република Србија стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем Оне д.о.о. Белград, Република Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на ИТ услуги, односно одржување на хардвер.

56.Решение Уп. бр. 08-97 од 09.12.2020 година за концентрација со која СИМЕНС ХЕЛТАНИЕРС АГ, Ерланген, Германија и Вариан Медикал Системс Инк. Пало Алто, Калифорнија, САД. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар за интервентни решенија за онкологија.

57.Решение Уп. бр. 08-100 од 09.12.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург ќе стекне самостојна контрола над работењето на списанието и интернет порталот „Сити Магазин“, под контрола на трговското друштво Сити Магазин Рулартад.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е издавање и продажба на големо на списанија, продажба на простор за огласување во печатени медиуми и на интернет.

58.Решение Уп. бр. 08-102 од 09.12.2020 година за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. Амстердам, Холандија ќе стекне индиректна единствена контрола врз Санео С.А., Познањ, Полска. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е организација и на





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита и интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги.

59.Решение Уп. бр. 08-104 од 23.12.2020 година за концентрација со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ, Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медицинтехник ГмбХ Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд технише гасе ГмбХ Нирнберг, Сојузна Република Германија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазар на медицински гасови.

60.Решение Уп. бр. 08-107 од 23.12.2020 година за концентрација со која Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТОН ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е посредување при малопродажба при електронска трговија.

61.Решение Уп. бр. 08-108 од 30.12.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург, ќе стекне контрола над трговското друштво Нова Бродкастинг Груп ЕООД, Софија, Бугарија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрацијата е производство и емитување на телевизиски канали и на радио програма.

62.Решение Уп. бр. 08-110 од 30.12.2020 година за концентрацијата со која Друштвото завработувањенаинвалидиза производство, трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија се присоединува кон Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Република Северна Македонија, не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.

### 2.3. Дадени мислења од страна на Комисијата

Комисијата, согласно ЗЗК, дава мислења по предлог закони и други акти со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на економската активност, а кои можат да имаат влијание на конкуренцијата на пазарот. Во насока на реализација на ова овластување, а воедно и јакнење на меѓуресорската соработка со надлежните органи и институции во Република Северна Македонија, Комисијата даде:

- Мислење дека ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје е директно изложен на конкуренција на релевантниот пазар на трговија со електрична енергија и на релевантниот пазар на снабдување со електрична енергија,
- Мислење по барање на Државна Комисија за жалби по јавни набавки за огласот за доделување на договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 15192/2019 година на АД ЕСМ Скопје (подружница РЕК Битола)



- Мислење по барање на Државна Комисија за спречување на корупција за огласот за доделување на договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 11/2018 година на Агенцијата за планирање на просторот
- Мислење по барање на Државна Комисија за спречување на корупција за огласот за доделување на договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 6/2019 година на ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија
- Мислење по барање на Државна Комисија за жалби по јавни набавки за докажување на техничка и професионална способност со авторизација од производителот (MAF) документ издаден од производителот
- Мислење по барање на ДЕРМАТЕКС Крзно ДООЕЛ Делчево во врска со огласот бр. 07403/2020 објавен од страна на Општина Аеродром за доделување на договор за јавна набавка на стоки – набавка на училишна облека за учениците од основните училишта на територијата на Општина Аеродром
- Мислење во врска со член 140 од Законот за безбедност на сообраќајот

#### **2.4. Соработка на Комисијата со регулаторни тела и други државни органи**

Согласно ЗЗК, Комисијата при извршување на своите надлежности соработува со други државни органи и тела за прашањата кои се во врска со заштитата на конкуренцијата. Комисијата и регулаторните тела се должни да разменуваат податоци и информации што им се потребни за вршење на своите надлежности, чиј обем на размена на информации е ограничен на податоци и информации што се соодветни и пропорционални на целите за коишто се разменуваат.

## **Б. ДРЖАВНА ПОМОШ**

### **3. Правна рамка**

Правната рамка во контролата на државната помош ја сочинува Законот за контрола на државната помош и подзаконските акти потребни за негова примена.

#### **3.1 Закон за контрола на државната помош**

Законот за контрола на државната помош е донесен на 28 октомври 2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/10). Законот влезе во сила на 13.11.2010 година.

Со донесувањето на Законот за контрола на државната помош се изврши понатамошно хармонизирање на македонското законодавство во оваа област со законодавството на ЕУ и тоа: членовите 107-109 од Договорот за функционирање на ЕУ и ЕУ регулативите 32001R0069 и 31999R0659. Воедно се унапреди законитоста и ефикасноста во постапувањето на Комисијата преку усогласување на одредбите од Законот за контрола на државната помош со Законот за општа управна постапка и со Законот за заштита на конкуренцијата. Со тоа се овозможува поедноставна управна постапка пред Комисијата во предметите кои се однесуваат на државна помош, која постапка истовремено ќе биде појасна и транспарентна за сите заинтересирани страни.



### 3.2 Подзаконски акти кои прозлегуваат од Законот за контрола на државната помош

- Уредба за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на РМ“ бр. 141/11)

Со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) детално се уредуваат условите и постапката за доделување на помошта од мало значење (de minimis). Исто така, со оваа Уредба утврдени се условите за доделувањето на помошта, односно под кои услови може да се додели истата како и максимално дозволените износи на de minimis помошта. Воедно, се уредува и пресметувањето на износот на помошта како и кумулацијата и евидентирањето на помошта. Донесувањето на Уредбата е со цел усогласување на условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) со барањата на ЕУ *acquis*.

- Уредба за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на РМ“ бр. 142/11)

Законодавството за државна помош е усогласено со европското законодавство и во делот на известувањето за доделување на државна помош како и во делот на постапката за вршење надзор на постојната државна помош преку донесувањето на оваа Уредба. Со донесувањето на оваа Уредба детално се уредуваат начинот и постапката за поднесување на известување до Комисијата од страна на давателите на државната помош, постапката за оценка на дозволеноста на доделувањето на државната помош како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош, односно обврската на давателите на државна помош за доставување на годишни извештаи до Комисијата за доделената дозволена државна помош во претходната година. Во рамките на оваа Уредба содржани се и Образецот за известување за планираното доделување на помош, Образецот за поедноставено известување како и Образецот за поднесување на годишен извештај за доделена дозволена државна помош во претходната година.

- Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на РМ“ бр. 109/13)

Со Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош детално се уредуваат условите и постапката за доделување на регионална помош. Воедно, се уредуваат прашањата од особено значење за ефикасно вршење на оценка над планираното доделување на регионална помош, како и условите и постапката за доделување на истата во РМ од страна на Комисијата. Истата е усогласена со европското законодавство во областа на доделување на регионална помош. Со оваа уредба се прецизираат условите и постапката за доделување на регионална помош, што е од значење за правилна и навремена оценка на дозволеноста или недозволеноста за доделувањето на истата, а со што се овозможува ефикасно спроведување на надлежноста на Комисијата при надзорот и контролата на доделувањето на регионалната државна помош. Донесувањето на Уредбата е со цел усогласување на условите и постапката за доделување на регионална помош со барањата на ЕУ *acquis*. Со донесување на оваа Уредба престана да важи Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на РМ“ бр. 81/03 и 118/09).

- Уредба за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 03/14).

Со оваа уредба детално се уредуваат прашањата од особено значење за ефикасно вршење на оценка на планираното доделување на хоризонтална помош, како и условите и постапката за доделување на истата во РМ од страна на Комисијата. Воедно, со оваа Уредба се пропишуваат условите и постапката за



доделување на државна помош во областите за истражување и развој и иновации, заштита на животната средина, вработување, обука, вршење на услуги од општ економски интерес и мали и средни претпријатија во кој било облик, вклучувајќи го и обликот на ризичен капитал, што е од значење за правилна и навремена оценка на дозволеноста или недозволеноста на доделувањето на помошта во овие области. На овој начин се постигнува поголем степен на усогласеност на македонското законодавство со ЕУ *acquis* од областа на државната помош. Со донесување на оваа Уредба престана да важи Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

- Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатијата со потешкотии („Службен весник на РМ“ бр. 81/03 и 83/07). Со оваа Уредба детално се утврдуваат условите и постапката за доделување на помошта за спас и реконструкција на претпријатијата со потешкотии.

Комисијата ќе продолжи со понатамошно усогласување на законодавството за државна помош со европското законодавство за државна помош.

#### **4. Методолошки принципи**

##### **4.1. Закон за контрола на државната помош**

Методолошката основа на државната помош воспоставена со Законот за државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и подзаконските акти се надградува и со Законот за контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 145/10).

При анализата и оцената на доставените податоци за можните случаи на државна помош, Комисијата и понатаму тргнува од основните критериуми кои ја дефинираат државната помош и тоа дали:

- се работи за мерки кои вклучуваат трансфер на државни средства (вклучувајќи национални и локални),
- дадената помош претставува економска предност за примателот на помошта,
- дадената помош е селективна и
- помошта има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Според член 6 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 145/10), давател на државна помош е Владата на РМ, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа како и секој друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да доделат државна помош.

При дефинирањето на финансиските инструменти се имаа во предвид следните групи:

- Инструменти во група А, кои се делат на две подгрупи, при што во подгрупата А1 влегуваат неповратните средства во облик на дотации, субвенции на камати, отпишување на долгови на деловни претпријатија од кредити, наплата од присилно порамнување, а во подгрупата А2 влегуваат олеснување и ослободување од плаќање на даноци и придонеси за социјално осигурување;
- Инструменти во група В, во која влегуваат финансиски трансфери на државата во облик на капитални вложувања. Во оваа група покрај класичните капитални вложувања се вбројуваат и конверзијата на побарувања на капитално учество и поволно продавање на државен имот;
- Инструменти во група С, во која влегуваат сите трансфери во кои елементот на државна помош претставува користа од камата. Овие трансфери се или поволни позајмици (група С1) или одложено плаќање на даноци со пониска камата (група С2),



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



- Инструменти во група D во која влегуваат гаранциите како обезбедување на комерцијален и некомерцијален ризик.

## 5. Активности на Комисијата

Комисијата и во 2020 година продолжи со спроведување на одредбите од Законот за контрола на државната помош, особено со обврската која произлегува од член 13 од Законот во кој се предвидува сите даватели на државната помош (Владата на РМ, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и секој друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да доделат државна помош) до Комисијата да доставуваат известување за секој план за доделување на нова или измена на постојната државна помош, како и за забраната планираната државна помош да биде доделена на корисник во периодот додека Комисијата не ја одобри со свое решение, односно додека не измине рокот во кој Комисијата треба да донесе решение за оцена на помошта. Воедно, Комисијата и во 2020 им укажуваше на сите даватели на државната помош за обврската која произлегува од член 24 од Законот за контрола на државната помош според која секој давател на државна помош е должен најдоцна до 1 март во тековната година да достави до Комисијата годишен извештај за доделената дозволена државна помош во претходната година и на обврската од истиот член за секој давател и корисник на државна помош да води прецизна евиденција за доделената, односно примена државна помош, како и за доделената, односно примена помош од мало значење (de minimis).

### 5.1 Донесени одлуки/решенија за одобрена државна помош во 2020 година

Во текот на 2020 година, вкупниот број на донесени решенија од страна на Комисијата изнесува 25 при што кај 11 решенија се утврдува дека мерките содржани во известувањата доставени до Комисијата од страна на давателите на државна помош претставуваат државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 145/10), кај 3 решенија Комисијата утврди дека дел од мерките содржани во известувањето претставуваат помош од мало значење (de minimis помош), кај 8 решенија Комисијата утврди дека претставуваат помош од мало значење (de minimis помош) односно доделена помош која не надминува по корисник 200.000 евра за период од три години, со 2 решенија Комисијата прогласи ништовност на претходно планирана државна помош и со 1 решение Комисијата утврди дека мерките содржани во известувањето не претставуваат државна помош. Треба да се напомене дека во 11 решенија Комисијата одобри доделување на државна помош заради последиците од пандемијата ковид-19, од кои во 7 решенија помошта беше одобрена како помош наменета за отстранување на потешкотии во домашното стопанство а во 4 случаи Комисијата оцени дека се работи за помош од мало значење.

#### 2020 година

	Број на решение Вид на помош	Давател на државна помош	Цел	Износ во денари	Износ во евра
1	10-12 од 22.01.2020 де минимис/ хоризонтална	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област А – поддршка	29.540.000 / 1.700.000	480.325/ 27.642



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	помош		и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство		
2	10-13 од 22.01.2020 де минимис	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област Б – имплементација на индустриска политика	2.700.000	43.902
3	10-14 од 22.01.2020 де минимис	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област В – поддршка и развој на здруженија на кластери	5.000.000	81.301
4	10-15 од 22.01.2020 хоризонтална помош	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област Г – општествена одговорност	1.000.000	16.260
5	10-2 од 22.01.2020 де минимис/ хоризонтална помош * де минимис/хоризонтална/не е државна помош	Министерство за труд и социјална политика	Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година	91.097.738 /1.003.818.588	1.481.264 / 16.322.253
6	10-11 од 10.02.2020 де минимис/не е државна помош	Министерство за економија	Програма за развој на туризмот	8.000.000	130.081
7	10-21 од 26.02.2020 регионална помош	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	Инвестиција на Пурпласт во ТИРЗ Бунарцик 1	76.875.000 (мин.)	1.250.000 (мин.)
8	10-52 од 05.05.2020 де минимис	Развојна банка	Бескаматни кредити за справување со КОВИД – 19 кризата	16.605.000	270.000
9	10-53 од 06.05.2020 де минимис	Развојна банка	Бескаматни кредити за справување со КОВИД – 19 кризата, втор сет мерки	44.280.000	720.000
10	10-54 од 11.05.2020 чл. 8 (2) б)	Агенција за млади и спорт	Помош за спортисти за справување со КОВИД – 19 кризата, втор сет мерки	30.000.000	487.805
11	10-55 од 11.05.2020 де минимис	Министерство за култура	Помош за уметници за справување со КОВИД – 19 кризата, втор сет мерки	4.089.000	66.390
12	10-57 од 11.05.2020 чл. 8 (2) б)	Влада	Финансиска поддршка на правните субјекти од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, втор сет мерки	8.976.000.000	145.951.220
13	10-56 од 14.05.2020 чл. 8 (2) б)	Министерство за труд и	Субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително	482.850.000	7.851.220





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



		социјална политика	социјално осигурување за време на вонредна состојба		
14	10-61 од 22.06.2020 чл. 8 (2) б)	Министерство за економија	Предлог-Програма за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19	40.000.000	650.407
15	10-63 од 22.06.2020 чл. 8 (2) б)	Фонд за иновации и технолошки развој	Правилник за инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД 19	200.000.000	3.252.033
16	10-65 од 22.06.2020 чл. 8 (2) б)	Министерство за економија	Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19	1.200.000.000	19.512.195
17	10-48 од 23.06.2020 чл. 8 (2) б)	Агенција за промоција и поддршка на туризмот	Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година	80.000.000	1.300.813
18	10-66 од 08.07.2020 регионална помош	Кабинет Мин. Апостолска	Реализација на втор инвестициски проект на компанијата ВИК Алинци	76.875.000 (мин.)	1.250.000 (мин.)
19	10-68 од 22.07.2020 поништување	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	Решение за поништување на Решението на КЗК бр. 10-73 од 17.12.2015 (Јуроп Шок Абсорбере)	/	/
20	10-77 од 01.09.2020 регионална помош	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	Инвестиција на Ипротекс Технички Текстил ДООЕЛ Илинден во ТИРЗ	115.312.500 (мин.)	1.875.000 (мин.)
21	10-86 од 30.09.2020 де минимис	Фонд за иновации и технолошки развој	Правилник за доделување финансиски средства преку иновациски ваучери	15.000.000	243.902
22	10-61 од 30.09.2020 поништување	Министерство за економија	Предлог-Програма за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19	/	
23	10-82 од 30.09.2020 де минимис/ хоризонтална помош * де минимис/хоризонтална/не е државна помош	Министерство за труд и социјална политика	Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година (Ревидиран септемврски план)	167.678.000 /258.584.383 (зголемување во однос на 10-2)	2.726.472 / 4.204.624
24	10-103 од 02.12.2020 де минимис	Развојна банка	Бескаматни кредити за справување со КОВИД – 19 кризата, трет сет мерки	115.853.820	1.878.000
25	10-67 од 10.12.2020 не е државна помош	Министерство за образование и наука	Конкурс за доделување стипендии на Шефилд Универзитет во Солун	/	/



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	<b>ВКУПНО/ ВКУПНО- de minimis</b>			<b>12.543.015.47 1/ 849.922.562 de minimis</b>	<b>203.951.471 / 13.819.879 de minimis</b>
--	---	--	--	--	--

Податоците за 2020 година, дадени во табелата, ја покажуваат вкупната сума на одобрена планирана државна помош за 2020 година и тоа во различни категории, искажани во денари и во евра.

Категориите за кои е доделена државна помош во 2020 година се: поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство, имплементација на индустриска политика, поддршка и развој на кластерското здружување, општествена одговорност, туризам, вработување, регионална политика, иновативност, како и планирано доделување на државна помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство (чл. 8(2)б од Законот за контрола на државната помош) а со цел справување со состојбата предизвикана од епидемијата на коронавирусот КОВИД-19.

**Вкупниот износ на одобрена државна помош во 2020 година е 12.543.015.471 денар. Од наведените податоци може да се заклучи дека учеството на доделената државна помош во 2020 година во однос на БДП (претходен податок – 653.295.529 илјади денари) е 1.92% (процентот не е финален бидејќи финалниот БДП за 2020 би бил познат при крајот на 2021 година).**

Исто така, од податоците за 2020 година може да се заклучи дека со давателите на државната помош е продолжен континуитетот на соработка во исполнување на обврските кои произлегуваат од имплементирањето на законодавството за државна помош, а со тоа е овозможено и непрекинато оценување, контрола и надзор од страна на Комисијата на таквата доделена државна помош во тие области.

## 5.2. Доделена државна помош во 2020 година

### ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ НА СТРАНСКИ КОМПАНИИ ЗА 2020 година

#### 1. Доделена државна помош за 2020 година од страна на ДТИРЗ

Грант за креирање на нови рабо. места	Поврат на платени придонеси и даноци од раб.однос	10% од ОИТ набавка на нови машини /или зграда во Зоната	Дополнителна државна помош 10% ОИТ по исполнување посебни услови	Градежен грант	царина	Персонален данок на доход	данок на добивка
108.787.079 ден 1.768.895,60eur	121.600.361 ден 1.977.241,65 eur	256.627.713 ден 4.172.808,34 eur	100.788.681 ден 1.638.840,34 eur	12.339.000 ден 200.634,14 eur	71.684.791 ден 1.165.606,35 eur	/	/

**Вкупно доделена државна помош во 2020= 671.827.625ден/ 10.924.026,42eur**



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул., Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Доделената државна помош за 2020 година е за (Гентерм Северна Македонија, Џојсон Сејфти Систем Македонија, Техникал Текстил, Џонсон Мети ДООЕЛ Скопје (втор договор), Макдиа ДОО Илинден, ОДВ- Електрик (прв договор), ОДВ- Електрик (втор договор), Аптив Сервисес Македонија, Хај Тек, Адидент Аутомotive Струмица, Ван Хол Македонија (втор договор), Џагатај, Дура Аутомotive ДООЕЛ Илинден, Баумер ДООЕЛ Скопје, Костал Македонија ДООЕЛ Охрид (прв договор), Костал Македонија ДООЕЛ Охрид (втор договор), Витек Македонија ДОО Илинден (втор договор), Мурат Виринг Системс Македонија, Гересхајмер, Адидент Сеатинг ДООЕЛ Штип (втор договор), Глас Флекс ДООЕЛ Тетово), Балканлар Пластик Производство ДОО увоз-извоз Скопје, Дура Аутомotive Екструзионс ДООЕЛ Илинден, Дура Аутомotive Стрекчерс ДООЕЛ Илинден , Ипротекс Технички текстил ДООЕЛ Илинден

2. Доделената државна помош за 2020 година од страна на АСИПМ е само по основ на царински ослободувања и изнесува 14.999.016 ден/ 243.886,43 еур

3. Доделена државна помош за 2020 година од страна на Влада на Република Северна Македонија, кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжена за економски прашања , координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи

**Вкупно доделена државна помош во 2020 година е 915.957.161ден/14.893.612,35еур**

- КРОМБЕРТ & ШУБЕРТ Македонија ДООЕЛ Битола во износ од **328.347.635 ден/ 5.338.985,10 еур** за ослободување од персонален данок на доход и 50% ослободување од вкупниот износ на сите задолжителни социјални надоместоци и придонеси
- ВИК Македонија во **вкупен износ од 27.798.721ден/452.011,80еур** поединечно по мерки: 12.404.656ден/201.734.25еур за реализирани почетни или дополнителни инвестиции вложувања за набавка на нови машини и опрема; 15.392.065ден/250.277,50еур дополнителна помош во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци.
- Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје во **вкупен износ од 24.085.497ден/ 391.634,09 еур** поединечно по мерки : 2.337.000ден/38.000еур за готовински грант за нови работни места и 21.748.497 ден/ 353.634,097еур за исплата на готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци.
- Телемон – Европа ДООЕЛ Скопје во **вкупен износ од 14.459.575 ден/ 235.115,04 еур** поединечно по мерка : 2.888.701ден/ 49.970,74 еур за персонален данок на доход, 5.043.000ден/82.000 еур за готовински грант за нови работни места, 3.263.936ден/ 53.072,13 еур за исплата на готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, и 3.263.936ден/53.072,17 еур за исплата на дополнителна помош од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци.
- Кромберт и Шуберт во **вкупен износ од 358.499.937ден/5.829.267,27 еур** исплата на готовински грант за креирање на нови работни места , готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци и дополнителна помош во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци (дел се однесува за барање на доплата на износ за 2018 година).
- ДММ Дрекселмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци во **вкупен износ од 124.703.179ден/2.027.693,97еур** ,поединечно по мерки : 93.859.857 ден/ 1.526.176,53 еур персонален данок на доход, 30.843.322ден/501.517,43еур за исплата на данок на добивка .



- Маркарт Македонија ДООЕЛ с. Долно Каласлари Велес во **вкупен износ 35.825.517 денари/582.528,73 еур** поединечно по мерки: 13.585.089 ден/220,895.75 еур данок на доход по основ на плата, 22.240.428 ден/361.632,97 еур, исплата на данок на добивка и 11.574.616 ден/188.205, 13 еур.
- ДПТУ ЛУТЕКС ДООЕЛ Велес во **вкупен износ 1.839.967 ден/29.918,16 еур**, по мерки 812.546 ден/13.212,13 еур за исплата на данок на добивка, 1.027.421 ден/ 16.706,032 еур за креирање на нови работни места.
- Кондево МК ДОО Штип во **вкупен износ од 397.133 ден/6.457 еур** за креирање на нови работни места.

#### **ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ**

#### **4. Доделена државна помош за 2020 година од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции.**

- Финансиска поддршка за нови вработувања **28.800.000 ден/468.292 еур**
- Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување **15.736.242 ден/255.873,90 еур**
- Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи- **287.257.167 ден/4.670.848,24 еур**
- Финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за РСМ – **148.321.131 ден/2.411.725,70 еур**
- Финансиска поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот **258.237.472 ден/4.198,983,28 еур**
- Финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба – **6.724.468 ден/109,340.94 еур**

**Вкупно доделена државна помош 716.305.280 ден /11.647.240 еур**

**Вкупно доделена државна помош 1+2+3+4 = 2.319.089.082 ден. (37.708.766 еур.)**

#### **5. Доделена државна помош од мало значење (de minimis) од страна на Развојна банка**

**- По Решение на Комисијата бр. 10-52 од 05.05.2021 година  
5.039.320 ден. (81.940 еур.)**

**- По Решение на Комисијата бр. 10-53 од 06.05.2021 година  
7.171.215 ден. (116.605 еур.)**

**Вкупно 12.210.535 ден. (198.545 еур.)**

#### **6. Доделена државна помош од страна на давателите на државната помош согласно програми и оперативни планови за 2020 година**



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	Број и датум на решение Вид на помош	Давател на државна помош	Цел	Износ во денари	Износ во евра
1	10-98 од 26.12.2019 Помош за заштита на животната средина	Министерство за животна средина и просторно планирање	Програма за инвестирање во животна средина за 2020 година	7.000.000	113.821
2	10-6 од 23.01.2019 Помош за заштита на животната средина	Министерство за економија	Уредба за мерки на поддршка на производство на електрична енергија од обновливи извори	69.865	1.136
3	10-12 од 22.01.2020 де минимис/ хоризонтална помош	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област А – поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство	29.137.818/ 38.614.956	473.786/ 627.885
4	10-13 од 22.01.2020 де минимис	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област Б – имплементација на индустриска политика	3.671.832	59.705
5	10-14 од 22.01.2020 де минимис	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област В – поддршка и развој на кластерското здружување	/	/
6	10-15 од 22.01.2020 хоризонтална помош	Министерство за економија	Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, област Г – општествена одговорност	358.429	5.828
7	10-2 од 22.02.2020 де минимис/ хоризонтална	Министерство за труд и социјална политика	Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и	68.236.250 / 155.507.177	1.109.533 / 2.528.572



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	помош		услуги на пазарот на трудот за 2020 година		
8	10-11 од 10.02.2020 de minimis	Министерство за економија	Програма за развој на туризмот за 2020 година	1.510.000	24.553
9	10-48 од 23.06.2020 чл. 8(2) б) од ЗДП	Агенција за промоција и поддршка на туризмот	Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година	59.505.985	967.577
10	хоризонтална помош – помош за индустриско истражување	Фонд за иновации и технолошки развој	Правилник за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации	451.794.744	7.346.256
11	10-82 од 30.09.2020 de minimis / хоризонтална помош	Министерство за труд и социјална политика	Ревидиран септемврски Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година	9.999.500 / 1.488.000	162.593 / 24.195
12		Фонд за иновации и технолошки развој	Помош од мало значење доделена во 2020 година	260.670.919	4.238.552
	Вкупно програми и оперативни планови de minimis/ државна помош			373.226.319/ 714.339.156	6.068.721/ 11.615.271

**Вкупно доделена државна помош 1+2+3+4+5+6 = 3.040.428.238 ден. (49.437.858 евр.)**

**Вкупно доделената државна помош во 2020 година изнесува 3.040.428.238 денари (49.437.858 евра). Учеството на доделената државна помош во 2020 година во однос на БДП (претходен податок – 653.295.529 илјади денари) е 0.47% (процентот не е финален бидејќи финалниот БДП за 2020 година би бил готов при крајот на 2021 година).**

### 5.3 Државна помош по инструменти

Во однос на инструментите со кои е доделена државната помош за која се доставени известувања – нотификации и која е одобрена со решение од Комисијата во периодот 2020 година може да се заклучи дека државната помош доделена во 2020 година се доделувала преку инструментите од групите A1, A2 и C2.





#### 5.4 Мислења од страна на Комисијата

Во 2020 година бројот на дадени мислења од страна на Комисијата е 12. Бројот на мислења кои Комисијата ги има донесено зависи од потребата на давателите на државната помош да добиваат мислење од Комисијата уште во фазата на подготовка на правните акти кои можат во себе да содржат елементи на државна помош, како и на потребата од оценување на предлог договорите за доделување регионална државна помош на потенцијалните корисници.

#### 6. Коментари и заклучоци

И во текот на 2020 Комисијата е во секојдневна неформална комуникација со сите даватели на државна помош кои имаат потреба од било каква информација во врска со планираните мерки за доделување на државна помош од страна на давателите. Не помало е и значењето на правилното спроведување на законодавството за државна помош за европските интеграции.

Податоците за доделената државна помош во Република Северна Македонија во 2020 година говорат дека државна помош во голема мера се доделувала за поддршка на проекти кои имаат директно влијание врз развојот на економијата во државата. Поради светски настанатата здравствено-економска криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, се доделувала државна помош преку реализирање на проекти со кои се отстрануваат потешкотии во домашното стопанство. Беа реализирани поголем број на проекти од страна на давателите на државната помош поврзани со надминувањето на последиците од КОВИД-19.

Од друга страна, преку развојните програми државата учествувала преку механизмот на државна помош во поддршката и развојот на туризмот, каде како даватели се сретнуваат Министерството за економија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Исто така, државата преку доделување на државна помош помагаше и во дел од мерките од Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, каде што како давател се јавува Министерството за труд и социјална политика. Исто така, Министерството за економија преку Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година се појавува како давател на државната помош за поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија, имплементација на индустриска политика, поддршка и развој на кластерското здружување како и за општествена одговорност. Државата преку доделување на државна помош помогна во подобрување на иновативноста преку Правилникот за доделување финансиски средства преку иновациски ваучери, каде како давател се јавува Фондот за иновации и технолошки развој. Во текот на 2020 година се продолжи со планирано доделување на регионална државна помош, која како таква е во согласност со целите на регионална политика на Република Северна Македонија и со која се поддржуваат продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места, поврзани со инвестициите. Сето ова е со цел подобрување, побрз раст и развој на економијата во земјата.

И во текот на 2020 година, од страна на потенцијалните даватели на државна помош редовно беа повикувани претставници од Комисијата при подготовка на правни акти.

Давателите на државна помош покажаа подготвеност, преку консултации со Комисијата на секојдневна основа, навремено и точно да ги доставуваат известувањата до Комисијата.



## **В. ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА**

Во продолжение се опишани активностите на Комисијата од областа на меѓународната соработка во 2020 година, врзани за процесот на приближување кон Европската Унија, како и билатерална и мултилатерална соработка и учество на вработените во Комисијата на меѓународни семинари и конференции.

### **7. Интеграција во ЕУ**

Комисијата е носител на НПАА Работната група 3.08 Политика на конкуренција и во тоа својство е одговорна за спроведување на потребните активности на законодавен и институционален план за поглавјето 08 Политика на конкуренција во насока на исполнување на условите за членство на Република Северна Македонија во ЕУ. Комисијата редовно го информираше СЕП за постигнатиот напредок на планот на усогласување на националното законодавство со ЕУ *acquis* и јакнење на административните капацитети за спроведување на законодавството, како и за степенот на реализација на предвидените активности во поглавјето 08 на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ. Комисијата до СЕП редовно ги доставуваше потребните извештаи за постигнатиот напредок во поглавјето 08 (месечни, тримесечни и полугодишни). Комисијата учествуваше на 15-от поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција, кој се одржа во Брисел на 13.02.2020 година.

### **8. Меѓународна соработка**

Во текот на 2020 година продолжена е и надградена соработката со телата надлежни за примена на конкурентското законодавство во земјите од регионот и државите членки на ЕУ, започната во претходните години.

#### **8.1. Билатерална соработка**

Во текот на 2020 година билатералната соработка со телата за заштита на конкуренцијата на земјите од регионот интензивно се остваруваше и понатаму претставува важен елемент на меѓународната соработката на Комисијата, базирано на размена на различни искуства по прашања на пристапувањето на тие земји во ЕУ, но и на процесите и прилагодувањата на пазарната економија во поширока смисла.

#### **8.2. Мултилатерална соработка**

Во Февруари 2005 година е формиран ОЕЦД - Регионален центар за конкуренција (РЦК) во Будимпешта, Република Унгарија во рамките на кој се организираат семинари и обуки за вработените од надлежните органи за конкуренција во земјите на Југоисточна Европа. Вработени од Комисијата во 2020 година учествуваа на неколку онлајн семинари/работилници организирани од ОЕЦД – РЦК на одделни теми од областа на заштитата на конкуренцијата.

Република Северна Македонија е членка на ИЦН (Меѓународната мрежа за конкуренција) и во текот на 2020 година Комисијата зеде активно учество во работата на ИЦН. ИЦН помага за доближување на позициите на развиените и земјите во развој за прашања кои ја засегаат важноста за ефективно



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



регулирање на конкурентските односи за успешен развој на националните економии, привлекување на инвестиции во земјите и целосно исполнување на барањата на потрошувачите, а со посебен осврт на потребата од продолжување на подигање на конкурентската култура и сите активности кои го промовираат конкурентското право и политика преку неприсилни механизми и соодветна едукација и специјализација на судството во оваа област.

## 9. ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Заради обезбедување на транспарентност во своето работење, Комисијата сите свои правосилни решенија ги објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страната на Комисијата. Веб страната на Комисијата редовно се ажурира.

Комисијата превзема и активности со кои ја подигнува свеста за потребата од заштита на конкуренцијата преку учество на национални конференции и тркалезни маси, преку информирање на медиумите за својата работа итн.

## Г. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЈАТА

Стручната служба на Комисијата врши стручни, нормативно-правни, управни, управно-надзорни, материјално-финансиски, сметководствени, информатички и други работи и други административно - технички работи.

На 31.12.2020 година, бројот на вработени во Комисијата изнесува 27 вклучувајќи ги и Претседателот и двајца членови, кои се професионално ангажирани во работата на Комисијата. Вработените во стручната служба имаат статус на административни службеници и помошно технички персонал. Од вкупно 24 извршители во стручната служба, 20 се со високо образование, 3 со средна стручна спрема и 1 со основно образование.

Вкупниот број на припадници на заедниците во Република Северна Македонија, вработени во Комисијата, изнесува 10 лица односно 41,67%.

## Д. ЗАКЛУЧОК

Комисијата во рамките на своите овластувања во 2020 година и покрај недоволниот број на извршители во стручната служба и недоволните финансиски средства, успешно ги заврши работите на усогласување и прилагодување на законодавството од областа на конкуренцијата со правото на ЕУ.

Заштитата на конкуренцијата претставува правна проблематика која константно се менува и дополнува и во ЕУ, па оттука следењето и прилагодувањето на македонското законодавство со ЕУ законодавството, претставува непрекинат процес и задача на оваа Комисија, се до стекнувањето на членство во ЕУ.

Втората, не помалку важна задача на Комисијата, е примената и спроведувањето на усвоените правила на начин со кој се овозможува воспоставување на пазарна економија во која важат истите правила за сите економски субјекти на македонскиот пазар, без разлика на нивната економска моќ.

Одговорноста за ефикасното спроведување на веќе усогласеното законодавство од областа на конкуренцијата не ја има само Комисијата, туку и Управниот Суд кој одлучува за законитоста на нејзините одлуки.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Комисијата мора и во иднина да ги извршува поставените задачи врзани за определувањето на Република Северна Македонија да стане полноправна членка на ЕУ, бидејќи областа на заштита на конкуренцијата и спроведувањето на таа гранка на правото во практика, е примарна цел во Европската Унија. Во врска со тоа, потребно е континуирано институционално зајакнување на Комисијата, пред се, преку зголемување на бројот на вработени. Сите вработени во оваа Комисија мораат непрекинато да се усовршуваат, односно да стекнуваат нови знаења како би можеле уште денес, во конкретните постапки кои ги водат, да ги применуваат европските стандарди. Комисијата има потреба од континуирано зголемување на бројот на високо образуван кадар, пред се од областите на правни и економски науки, кој ќе има добро познавање на европското право и практика во областа на конкуренцијата и познавање на англискиот јазик, а заради успешно остварување на поставените цели и задачи во поефикасна заштита на конкуренцијата на пазарот.

Досега кажаното го потврдуваат и мислењата на Европската Комисија изразени во разни прилики со претставници на Република Северна Македонија, дека во врска со прашањата од областа на конкуренцијата направен е значителен напредок, но тоа не значи дека не треба и понатаму да се вложуваат напори со цел усогласување со правото на ЕУ и исполнување на одредбите од Спогодбата за Стабилизација и Асоцијација.

Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на РМ.

**Ѓ. ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ**  
**За период 01 - 01 до 31 - 12 2020 за**  
**Комисија за заштита на конкуренцијата**  
**на буџетска сметка 20056013563716**

**Планиран Буџет на КЗК за 2020 година К.З.К. 24.400.000,00**

**1. Одобрен буџет по Ребаланс за 2020 година К.З.К 23.365.000,00**

**2. Вкупно Расходи од 01.01.2020 до 31.12.2020 20.845.733,00**

Остварени приходи по одобрените планови од буџетот на Р.М. и трезорската канцеларија.

Според одобриениот план напоменуваме дека расходите се реализирани според потребите, а спрема контата одобриени по плановите од Буџетот на Р.С.М и трезорската канцеларија .

Комисијата за заштита на конкуренцијата, во текот на своето работење во 2020 година од 01.01.2020 до 31.12.2020 ги има направено следните трошоци, кои се платени од расположивите средства што ги имаше на буџетската сметка.

**1. ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА Р. С.МАКЕДОНИЈА**

Одобрени Средства за основни плати и придонеси за социјално осугур.	18.695.000,00
Одобрени Средства за патни и дневни расходи	640.000,00
Одобрени Средства за Комунални услуги	1.700.000,00



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



	греење,комуникација транспорт	
	Одобрени Средства за материјали и ситен инвентар	135.000,00
	Одобрени Средства за поправка и тековно одржување	170.000,00
	Одобрени Средства за Договорни услуги	1.090.000,00
	Одобрени Средства за Други тековни расходи	240.000,00
	Одобрени Средства за разни трансфери	125.000,00
	Одобрени Средства за Купување на опрема и машини	370.000,00
	Одобрени Средства за Купување на мебел	200.000,00
<b>Вкупно</b>	<b>Одобрени Средства за 2020 по Ребаланс</b>	<b>23.365.000,00</b>

## 2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА

<b>401</b>	Основни плати и наемнини	<b>12.332.194,00</b>
<b>402</b>	Придонес за социјални осигур.	<b>4.786.034,00</b>
<b>420</b>	Патни и дневни расходи	<b>201.752,00</b>
<b>421</b>		<b>1.344.806,00</b>
421110	Ком. услуги струја	479.061,00
421120	Ком. Усл. Водовод	130.671,00
421130	Губретарина	48.753,00
421190	Други комунални такси	27.780,00
421210	Парно греење	228.905,00
421310	Трошок птт	4.794,00
421320	Телефон	276.348,00
421410	Горива и масла	30.000,00



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



421420	Технички преглед	7.628,00
421440	Транспорт на лица	110.866,00
<b>423</b>		<b>85.010,00</b>
423110	Канцел материјал	30.687,00
423120	Средства за списаниа	15.500,00
423320	Обувки	5.080,00
423710	Средсва за хигиена	24.383,00
423810	Ситен инвентар	6.910,00
423990	Други материјали	2.450,00
<b>424</b>		<b>157.437,00</b>
424110	Поправка И сервис на возила	56.961,00
424210	Тековно одржување на згради	62.030,00
424420	Поправка И одрзув на софтвер	28.260,00
424430	Поправка И одрзув на машини	4.380,00
424440	Поправка И одрзув на друга опрема	8.806,00
<b>425</b>		<b>1.152.518,00</b>
425130	Изнајмување друг тип на простор	219.893,00
425220	Банкарска провизија	7.011,00
425490	Други здравствени услуги	13.500,00
425920	Печатење	4.568,00
425990	Други договорни услуги	907.546,00





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул.,Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



<b>426</b>		<b>50.461,00</b>
426210	репрезентации	6.794,00
426310	Обуки	5.841,00
426410	Огласување во весници	20.185,00
426990	Други оперативни расходи	17.641,00
<b>464</b>		<b>123.824,00</b>
464940	Отпремнини	108.824,00
464990	Други трансфери	15.000,00
<b>480</b>		<b>475.255,00</b>
480110	Купување на канцелариска опрема	60.000,00
480140	Купување информатичка опрема	344.585,00
480150	Купување на кујнска опрема	4.199,00
480160	Купување опрема за греење и лад.	66.471,00
<b>483</b>		<b>136.442,00</b>
483110	Купување на канцелариски мебел	122.504,00
483190	Купување на дриг мебел	13.938,00
	Вкупно расходи за 2020година	<b>20.845.733,00</b>

**Вкупно: планиран буџет..... 24.400.000,00**

**Вкупно: одобрен буџет по Ребаланс..... 23.365.000,00**

**Вкупно: реализација на одобрените средства..... 20.845.733,00**

Реализација на расходи од приходи по вкупно одобрен буџет по план искажано во проценти изнесува 89,22%.